ОБУКА ЗА MEDTRUM TOUCHCARE CGMs ЗА АНДРОИД СЛЕДБЕНИЦИ

КУБИС МЕДИКАЛ ДООЕЛ

Веб страница: https://medtrum.mk/ Е-маил контакт: medtrum@cubismedical.com.mk Телефон: 071 269 858

Предуслови за користење на Medtrum TouchCare CGMs за Андроид следбеници

- Следбеникот мора да има паметен телефон.
- Следбеникот мора да има Интернет конекција на паметниот уред.
- Следбеникот мора да има вклучено WLAN (Wi-Fi) и мобилни податоци (mobile data).
- Следбеникот мора да има своја е-маил адреса и достапност до истата поради регистрација.
- Вклучете ја Bluetooth опцијата на паметниот уред.
- За Андроид систем од 8.0 до 11.0, да се вклучи локација на уредот (Location on).
- За Андроид систем од 12.0 или понов систем, да се вклучи уреди во близина (Nearby Share).
- Проверете дали Бесчујно (Sound off) и Не вознемирувај (Do not disturb) се исклучени. Звукот (Sound) мора да е вклучен за да не пропуштите предупредувања.



Тренинг step by step

1. Инсталација на Medtrum EasyFollow апликацијата на вашиот паметен уред. Преземете ја апликацијата преку Google Play Store. BHECETE Medtrum EasyFollow na Google Play Store, па потоа допрете Install.





 \rightarrow

 \rightarrow

2. Регистрација на пациентот со негова е-маил адреса (Register). Допрете на Register за да влезете на екранот за регистрација.

3. Внесете ја вашата е-маил адреса, допрете на Get code, за да добиете код за верификација. Кодот за верификација ќе пристигне на вашата е-маил адреса.

16:07 🖪 🖬 🖬 🔹 Log in Mobile number/Email -Password 0 LOG IN REGISTER FORGOT PASSWORD? (;) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 qwertyuiop asdfghjkl \odot zxcvbnm 🗵 !#1 English (UK) Next \checkmark :223

09:47 🖪 🤁 🍝 • 🛛 🗟 🗟 🗤 61% 🔒
← Register 💴
i≦mianedelkovski@yahoo.com
Get Code
ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t y u i o p
asdfghjkl
☆ z x c v b n m ⊗
!#1 @ EN(UK)com Done

1

4. Ќе добиете екран како подоле на сликата на паметниот уред, каде имате 60 секунди да го внесете кодот за верификација. (во полето Verification code). Штом го внесете кодот за верификација, го внесувате Вашето име и презиме (Your full name), а под него внесувате Ваша лозинка (password) и на крај допрете на Next.

09:47 🖪 🤂 📥 🔹	🖘 💵 61% 🛢	09:48 🖻 🤂 📥 🔹	ক্রি.⊪ 61% 🖬
← Register		← Register	
Mianedelkovski@yahoo.com		∑mianedelkovski@yahoo.com	
Resend after 56s		Resend after 17s	
Verification Code		360756	
L Your full name		💄 Mia Nedelkovska	
Password	o	🖬 proba2023.	0
The verification code has been sent to your email address. T	en he v	Next	
	¢	© E Q	¢
1 2 3 4 5 6 7 8	90	1 2 3 4 5 6 7	8 9 0
qwertyu i	ор	q w e r t y u	i o p
asdfghj	k I	asdfghj	k I
✤ z x c v b n	m 🗵 🖊		m 🗵
!#1 @ EN(UK) .	.com Done	!#1 , English (UK)	. Done
III O	~ =	III O	 → iⅢi

5. Ќе добиете екран како на првата слика, каде е наведена политиката за приватност и условите за користење. Обележете ги квадратчињата и допрете на Create Account. Потоа ќе ви побара да ги дозволите нотификациите, каде треба да допрете Allow. Сега може да влезете и да се регистрирате со Вашата е-маил адреса и лозинка како на сликата подоле.

					09:49 🖬 🍐 🤧 🔸		ିଲ୍ଲ .ା 60%
09:48 🖻 🤁 📥 • 🛛 🧠 🗟	09:46 🖻 🤁 📥 🔹	🗟 না 61% 🛢	09:49 🖻 🤁 📥 🔹	ক্রিনা 61% 🚔	≡ Remote \	View	
← Register	Log in	XX	Log in			SG F	asal IO
/e will only process your Healthcare data through fedtrum App/website with your consent.	Mobile number/Email		Mobile number/Email mianedelkovski@yal Password	noo.com		(mmol/L) (L	ј/н) (L
	Password	0	💼 proba2023.	0			
		N.	1001	N	Enable the f	ollowing perm	nissions:
	REGISTER	FORGOT PASSWORD?	REGISTER	FORGOT PASSWORD?	Storage permission blood sugar data more conveniently open the storage and select Always Camera permission adding your device number, and scan to match the outp need your permission, pleas permission.	on: In order to sto and set the profil , we need your p permission, pleas ; Allow on: In order to fac e by scanning the oning the doctor's vatient version us sion to enable th- e click OK and se	ore your le picture ermission to se click OK silitate e serial ; QR code ;ers, we e camera elect
			1 2 3 4 5	5 7 8 9 0			
✓ I Agree to the Terms of Use of Medtrum			qwert	y u i o p			
✓ LAgree to the Privacy Policy of Medtrum	Allow EasyFollow to send	you notifications?	a s d f g	h j k l			
✓ I promise not to share the data to third parties without patient's consent.	Allow		☆ z x c v	bnm 🗵			
Create Account	Don't all	ow	!#1 , English (JK) Done			
				×	111	0	<

6. На екранот од паметниот уред ќе се појави слика како подоле, каде треба да допрете на Acknowledged and turn on за да се подесат подесувањата за камера и да се зачуваат вредностите на гликемијата.

🗟 💷 60% 🛔

IOB

(U)

7. Ќе добиете екран како на првата слика каде треба да одберете While using the app за да се одобрат слики и видеа додека се користи апликацијата EasyFollow. Потоа одберете Allow како на втората слика за да се овозможи пристап до сите аудио звуци од паметниот уред.

09:50 🖬 🍐 🤁 🔹 🗟 .il 60% 🗂 09:49 🖬 🍐 🔂 🔹 🗟 🗐 60% 着 **Remote View Remote View** SG Basal IOB SG Basal IOB (mmol/L) (U/H) (U) (mmol/L) (U/H) (U) Allow EasyFollow to take pictures and record video? Allow EasyFollow to access photos, videos, music While using the app and audio on this device? Only this time Allow Don't allow Don't allow

8. Нареден чекор е да се обележи Allow од Do not disturb permission како на првата слика. Потоа ќе допрете на Allow display over other apps, при што ќе ви покаже екран како на третата слика при што ќе ја обележите иконата на EasyFollow..



9:50 🖻 🌢 🔂 🔹		(i?	.⊪ 60% 🛢	09:50 🖪	3●⊕•	হিন, 🛙 60% 🛢
E Remote	View		EDIT	< A	ppear on top	Ea :
	SG (mmol/L)	Basal (U/H)	IOB (U)	0	Clock style	
				8	Configuration update 0.97 MB	
				5	Continuity Service	
In order to e receive the a	nsure that alarm norm	you can nally, plea	ase	8	Customisation Service 32.49 MB	
upper layer	display.	to unow		0	Device care 23.68 MB	
ALLOW DISF	PLAY OVER	OTHER A	PPS	a	Dictionary 3.56 MB	
				0	Digital Wellbeing 24.55 MB	
				٥	EasyFollow 24.91 MB	
				8	EasyOneHand	
				(e) North	EasySense 52.09 MB	
	0	<			III O	<

9. Нареден чекор е да се одобри на апликацијата да работи во позадина, па треба да допрете на ОК, па потоа на Allow како на втората слика.



10. За да провериме дали се овозможени сите подесувања, одете во менито Settings на Вашиот паметен уред.

	\$	Settings	
			Q
Sla	vica Kita	novska kaj*****@t.mk	
Acc 1 mo	ess your pic re suggestion	ctures anywhere	e +:
?	Connectio Wi-Fi • Bluet	ons tooth • SIM manage	er
0	Connecte Quick Share	d devices Android Auto 	
0	Modes an Modes • Ro	d Routines utines	
	Sounds an	nd vibration • Ringtone	
-	Sound mode	Ringtone	1

11. Одберете Аррз (Апликации), пронајдете ја EasyFollow апликацијата и допрете на Notifications.

🏰 .il 78% 💼

17:51 🖪	• • •	^{to} r ,ul 78% ∎	17	:45 🖬 🖬 🖬 •		⁴⁰⁺ all 789
< A	pps	Ξā :	<	App info	D	
a	Dictionary 3.56 MB		(EasyFo	llow	
0	Digital Wellbeing		Pr	ivacy		
Ŭ	23.56 MB		N Al	otifications lowed		
4	68.27 MB	Deep sleeping	Pe	ermissions amera, Music an	d audio, Notifications	s and Photos and
0	EasyFollow		VIC	deos		
	24.51 MD		S	creen time		
	EasySense 52.09 MB		R	emove perm nused	issions if app is	
	Email 90.48 MB		De	efaults		
ß	Facebook 234 MB		Si	et as default this app		
	Filos		Us	sage		
0	7.71 MB	Deep sleeping	M 12	lobile data 2.11 KB used sin	ce 1 Oct	
0	Find My Mobile 20.77 MB		B	attery	fully observed	
	Finder			[<u>2</u>	년 Uninstall	© Force stop
	III O	<			Oministan	Force stop
				111	U	<

12. Допрете на Allow notifications како на сликата подоле при што овозможувате активација на ЗВУКОТ.



13. Повторно вратете се на Арр info од EasySense апликацијата и допрете на Permissions.



14. Штом одберете Permisions, одберете на поставките од Not allowed (Contacts. Phone,) при што ќе овозможите дозвола на сите поставки кои стојат во ова мени, прикажани подоле во слики.



15. За да може да го пратите Вашето дете, треба во менито од EasyFollow, да одберете Remote View, па допрете на Edit и ќе добиете екран како на третата слика. Допрете на Add account и каде е наведено Account, запишете ја е-маил адресата од Вашете дете и допрете на Apply to remote view. Вашете дете ќе добие нотификација во EasySense апликацијата и треба да Ве одобри за да бидете негов следбеник.Во апликацијата EasySense на паметниот уред од Вашето дете ќе пристигне нотификација како на последната слика каде треба да се допре ОК за да Ве одобри да бидете негов следбеник.

Eas	\checkmark Sense app \rightarrow	Settings →	Account Security	$' \rightarrow Remote \$	View Permission \rightarrow	account од сл	педбеникот (followe	r)
_	/								_

18:07 🖻 🖬 🖬 • 👘 🔐 78% 🔒	09:51 🖪 🌢 🔁 🔹	হিন,⊪ 60% 🛢	09:51 🖪 🌢 🔁 🔹	জিন্দ লা 60% 🚔	09:51 🖻 🌢 🕆 · 😤 ବି	09:52 🖪 🌢 🤁 • 😤 🤋	19:19 🌢 🌢 📑 🔹 🗟 😰 🖘 💵 🕈
	\equiv Remote View	EDIT	\equiv Remote View	DONE	← Add Account	← Add Account	=
mianedelkovski@vahoo.com	SG (mmol/L)	Basal IOB (U/H) (U)	Add account		Enter the account you want to remote view.	Enter the account you want to remote view.	CGM System >
					Account	Account (itanovska@cubismedical.com.mk	General Settings >
Remote View					ADDLY TO DEMOTE VIEW		Account Security >
Settings							About Us >
							Remote View Permission
							Do you want to accept koskitan77@gmail.com's remote view request?
							ОК
					© Ē ₽ ∳ ŵ …	© " ₽ \$ \$	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	
					q w e r t y u i o p	q w e r t y u i o p	
					asdfghjkl	asdfghjkl	
						☆ z x c v b n m ⊗	
Medfrum					!#1 , English (UK) . ←	!#1 , English (UK) . Done	
III O <	III O	<	III O	<	III O ~ III	Ⅲ ○ ∽ ≕	